



**Република Македонија**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И**  
**СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Број 16-1203/5  
12.03.2015 година  
С к о п ј е

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012 | 15/2013,79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

Постапката поведена по иницијатива број 16-1203/3 од 24.02.2015 година за вршење на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, се запира.

### **Образложение**

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија на ден 11.03.2015 година, по поведена иницијатива за спроведување на вонреден инспекциски надзор број 16-1203/3 од 24.02.2015 година од Љ. К. во постапката за уредување на начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти на децата со родителот со кого децата не живеат.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011,166/2012 и 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014 ), Законот за семејството („Службен весник на РМ,, број 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014) и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

При вонредниот инспекциски надзор на записник број 16-1203/4 од 12.03.2015 година не се констатирани недостатоци и неправилности, поради што согласно член 41 став 4 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010 ,157/2011, 147/2013 и 41/2014) се донесе Заклучок како во диспозитивот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 12.03.2015 година под број 16-1203/5.

**Упатство за правно средство:** против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на овој заклучок преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектор за социјална заштита**  
Блага Челева